

СЛАВЕЈ АД - СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи за
Годината што завршува на
31 декември 2024 и
Извештај на независниот ревизор**

СОДРЖИНА:

	Страна
Извештај на независниот ревизор	2-3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за промените во главнина	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8 - 26
Додаток 1 -Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024	
Додаток 2 -Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО РАКОВОДСТВОТО И СОПСТВЕНИЦИТЕ НА СЛАВЕЈ АД - СКОПЈЕ**

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 4-26) на Славеј АД Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од извештај на финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените во главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

(Продолжува)

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
ДО РАКОВОДСТВОТО И СОПСТВЕНИЦИТЕ НА СЛАВЕЈ АД - СКОПЈЕ (продолжение)***Основа за мислење со резерва*

Како што е објаснето во белешка 3.14 од финансиските извештаи, Друштвото беше вклучено во судски спор во врска со тужбено барање од Фондот за здравствено осигурување на Република С. Македонија во износ од 23.258 илјади денари. На 24 февруари 2023 година Основниот граѓански суд Скопје донесе пресуда ТС бр.104/22 за надомест на штета кон Фондот за здравствено осигурување на Република С. Македонија. Против Пресудата на Основниот граѓански суд Скопје, тужениот, Друштвото Славеј АД, Скопје поднесе жалба до Апелациониот суд Скопје. На 13 декември 2024 година Апелациониот суд Скопје донесе пресуда со која Тужбеното барање на тужителот Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија Скопје делумно се усвојува и се задолжува тужениот, друштвото Славеј АД, Скопје да му исплати на тужителот во рок од 8 дена по приемот на пресудата, износ од 7.786 илјади денари, плус судски трошоци од 550 илјади денари и законска казнена камата пресметана од 25.03.2024 година до денот на исплатата. Пресудата е физички примена од страна на друштвото на 24 февруари 2025 година, на денот на одобрување на овие финансиски извештаи од страна на раководството, а исплатата на надоместокот на штета кон Фондот за здравствено осигурување на Република С. Македонија Скопје, заедно со надоместокот на трошоците на постапката, била извршена на 4 март 2025 година. Меѓутоа, друштвото не ја признало обврската како и трошоците за надомест на штета, во финансиските извештаи за 2024 година врз основа на судската пресуда од Апелациониот суд Скопје. Ваквиот сметководствен третман не е во согласност со барањата на МСС 10 – Настани по периодот на известување и МСС 37 – Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, кои се во примена во Република С. Македонија, според кои и покрај тоа што пресудата е примена од Друштвото по периодот на известување, таа се однесува на услови кои постоеле пред 31 декември 2024 година и ова претставува корективен настан што бара корегирање на финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024 година. Врз основа на наведеното, обврските на друштвото на 31 декември 2024 година се потценети, а добивката за годината што завршува на тој датум е преценета за износ од 8.336 илјади денари, зголемено за законска казнена камата пресметана од 25.03.2024 година до денот на исплатата.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите на прашањето наведено во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја прикажуваат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на друштвото Славеј АД Скопје на ден 31 декември 2024 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишниот извештај (додаток 2 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (додаток 1 кон финансиските извештаи) во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на 24 февруари 2025 година. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

МСФИ Ревизија 2012 ДОО, Скопје

Жарко Михајловски
УправителСкопје
15 мај 2025 годинаИвица Марчевски
Овластен ревизор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
Година што завршува на 31 декември 2024
(Изразено во илјади денари)

	Белешка	2024	2023
Приходи			
Приходи од продажба	5	173.369	166.250
Останати приходи	6	243	155
		<u>173.612</u>	<u>166.405</u>
Трошоци			
Набавна вредност на продадени трговски стоки	-	(59.892)	(63.835)
Промена на залиха на готови производи и производство во тек	-	215	(217)
Потрошени материјали и енергија	7	(41.749)	(37.776)
Трошоци за вработените	8	(45.318)	(42.310)
Амортизација	12	(3.441)	(3.718)
Останати оперативни трошоци	9	(21.804)	(20.017)
		<u>(171.989)</u>	<u>(167.873)</u>
Оперативна добивка		<u>1.623</u>	<u>(1.468)</u>
Финансиски приходи	10	4	1
Финансиски расходи	10	(75)	(74)
Нето приходи (расходи) од финансирање		<u>(71)</u>	<u>(73)</u>
(Загуба) / Добивка пред оданочување		<u>1.552</u>	<u>(1.541)</u>
Данок на добивка	11	(468)	(59)
Нето (загуба) / добивка за годината		1.084	(1.600)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна (загуба) / добивка за годината		<u>1.084</u>	<u>(1.600)</u>
Основна заработувачка по акција (во денари)		<u>52,92</u>	<u>(78,11)</u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

На 31 декември 2024

(Изразено во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	12	142	223
Недвижности, постројки и опрема	12	38.043	40.298
Финансиски средства расположливи за продажба	13	29	29
Вкупно нетековни средства		38.214	40.550
Тековни средства			
Залихи	14	70.315	67.189
Побарувања од купувачи	15	43.922	38.858
Останати тековни средства и АВР	16	3.677	3.183
Пари и парични еквиваленти	17	13.950	16.414
Вкупно тековни средства		131.864	125.644
ВКУПНО СРЕДСТВА		170.078	166.194
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА			
Уплатен капитал	18	63.845	63.845
Резерви		39.012	39.012
Акумулирана добивка		38.054	37.147
Вкупно главнина		140.911	140.004
Долгорочни обврски			
Долгорочни обврски за финансиски лизинг	19	178	537
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	20	22.247	22.666
Останати тековни обврски и ПВР	21	6.384	2.629
Краткорочни обврски за финансиски лизинг	21	358	358
Вкупно тековни обврски		28.989	25.653
Вкупно обврски		29.167	26.190
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		170.078	166.194

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се прифатени и одобрени од страна на раководството на Друштвото на 24 февруари 2025 година.

Одобрено од,

Горан Чалоски
Претседател на Управен одбор



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2024
(Изразено во илјади денари)

	Акционерс ки капитал	Законски резерви	Останати резерви	Акумулир. добивка	Добивка/ (Загуба) за тековна година	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2023	63.845	23.560	15.452	37.949	798	141.604
Распределба на вкупната сеопфатна добивка од 2022 година	-	-	-	798	(798)	-
Распределено за резерви за инвестиции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка за 2023 година	-	-	-	-	(1.600)	(1.600)
Состојба на 31 декември 2023	<u>63.845</u>	<u>23.560</u>	<u>15.452</u>	<u>38.747</u>	<u>(1.600)</u>	<u>140.004</u>
Покривање на загубата од 2023 година	-	-	-	(1.600)	1.600	-
Данок на добивка за користење на добивки од 2009 - 2013 година				(177)		(177)
Распределено за резерви за инвестиции	-	-	-	-	-	-
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна (загуба) / добивка за 2024 година	-	-	-	-	1.084	1.084
Состојба на 31 декември 2024	<u>63.845</u>	<u>23.560</u>	<u>15.452</u>	<u>36.970</u>	<u>1.084</u>	<u>140.911</u>

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2024
(Изразено во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		1.552	(1.541)
Усогласувања за:			
Амортизација		3.441	3.718
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите		-	-
Директен отпис на побарувања		3	1
Капитална добивка од продажба на НПО		-	-
Приходи од одобренија		(103)	(15)
Вишоци		(12)	(8)
Приходи од вредносно усогласување на материјални средства-залихи		(72)	(76)
Расходи од вредносно усогласување на материјални средства-залихи		598	427
Приходи од камати		(2)	(1)
Расходи за камати		60	65
		<u>5.465</u>	<u>2.570</u>
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачи и останати тековни средства		(6.030)	16.203
Зголемување/(намалување) на обврски спрема добавувачи и останати тековни обврски		3.441	(9.557)
(Зголемување)/намалување на залихи		(3.640)	3.996
Платен данок на добивка		-	(129)
Платени камати		(60)	(65)
Наплатени камати		2	1
Нето пари од оперативни активности		<u>(822)</u>	<u>13.019</u>
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства		(1.105)	(1.417)
Приливи од продажба на опрема		-	-
Приливи / (одливи) од финансиски средства расположливи за продажба		-	-
Приливи / (одливи) за дадени краткорочни заеми, нето		-	-
Долгорочни финансиски вложувања		-	-
Нето пари користени за инвестициони активности		<u>(1.105)</u>	<u>(1.417)</u>
Финансиски активности			
Приливи од / (отплата на) кредити, нето		(360)	(299)
Данок на добивка за користење на добивки од 2009-2013 година		(177)	-
Исплатени дивиденди		-	-
Нето пари од / (користени за) финансиски активности		<u>(537)</u>	<u>(299)</u>
Нето зголемување на пари и парични еквиваленти		<u>(2.464)</u>	<u>11.303</u>
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари	17	<u>16.414</u>	<u>5.111</u>
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	17	<u><u>13.950</u></u>	<u><u>16.414</u></u>

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

Центарот за ортотика и протетика Славеј А.Д. Скопје е основан во 1949 год. со цел да произведува и дистрибуира ортопедски помагала и опрема за инвалиди заради оспособување за живот на инвалидите од 2-ра светска војна.

Друштвото е заведено во трговскиот регистар при Централниот регистар на Р.С.Македонија со регистарска влошка бр. 4-02001186-000-01 при Основниот суд Скопје со ЕМБС 04060326.

Седиштето на друштвото е на улица Васил Ѓоргов бр.45 Скопје, Општина Центар.

Приоритетна шифра на дејноста е 32.500 - Производство на медицински и стоматолошки инструменти и средства. Друштвото е регистрирано за вршење на дејности од внатрешниот промет.

Споредни дејности се:

- 46.46 Трговија на големо со фармацевтски производи
- 47.74 Трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници.

Славеј А.Д. Скопје е водечки капацитет во Македонија, во изработката и трговија со сите видови ортопедски помагала и опрема за инвалиди.

Во рамки на Славеј АД регистрирани се следните подружници :

1. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје – Капиштец
2. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Центар
3. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Тетово
4. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Гостивар
5. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Охрид
6. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Битола
7. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Прилеп
8. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Струмица
9. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Куманово
10. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Штип
11. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Кочани

Бројот на вработени во компанијата на 31 декември 2024 година изнесува 57 лица.

Компанијата е во сопственост на акционери воглавно потекнати од вработените во Славеј.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и 195/18) и Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РМ бр. 159/2009 и 164/2010), каде што беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани.

Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на Република Македонија.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога ќе бидат исполнети сите од следните услови:

- Друштвото му ги пренело на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степенот кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи;
- Износот на приходот може веродостојно да се измери;
- Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото; и
- Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

Приходите од наемнини се признаваат во добивката и загубата за периодот со примена на пропорционалната метода во времетраењето на закупот.

3.2 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката или загубата во периодот кога настанале.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

3.3 Трошоци за позајмување

Сите трошоци настанати во врска со обврските по примените краткорочни кредити се прикажани како трошок во периодот во кој се настанати.

3.4 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно, утврдено од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, односно даночни ослободувања, согласно законските одредби.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2024 година, Друштвото го извршува согласно Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој има веројатност дека ќе постои добивка која што ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или во кој средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Оданочување (продолжение)

Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат во износ намален за данокот на додадена вредност, освен:

- кога данокот при набавка на средството или услугата не може да се врати од даночните власти, во кој случај се признава како дел од набавната вредност на средството или дел од трошокот; и
- за побарувањата и обврските кои се прикажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се побарува, односно се должи на даночните власти е вклучен како дел од побарувањата, односно обврските на крајот на периодот на известување.

3.5 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите и опремата се признаваат според набавната вредност. Набавната вредност е составена од набавната цена, вклучувајќи ги и увозните давачки и даноците при купување кои не се рефундираат, како и сите други трошоци кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба за неговата наменета употреба.

Сметководствената вредност на недвижностите и опремата се разгледува за загуби поради оштетување кога ќе дојде до измени во настаните или околностите кои навестуваат дека сметководствената вредност не може да се надомести. Доколку постојат било какви навестувања дека средствата се оштетени и доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со цел набавната вредност на опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на употреба. Амортизација не се пресметува на инвестициите во тек. Изградените средства се амортизираат со почетокот на периодот во кој тие почнале да се користат. Во продолжение се дадени годишните стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од недвижностите, постројките и опремата:

Средства	Стапки
Градежни објекти	2,5%-10%
Постројки и опрема	5-10%
Мебел и деловен инвентар	20%
Компјутери	25%
Транспортни средства	25%

Одредувањето на корисниот век на траење на недвижностите, постројките и опремата се заснова на претходно искуство со слични средства, како и на антиципираниот технички развој и промените на кои влијаат голем број економски или индустриски фактори. Адекватноста на одреден корисен век на траење се преиспитува на годишно ниво или кога постои индикација дека дошло до значајни промени на факторите кои претставувале основа за одредување на корисниот век на траење.

Методот на амортизација, корисниот век и резидуалната вредност се проценуваат на крајот на секој период на известување и кога е тоа потребно, се прави нивна корекција.

3.6 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од компјутерски софтвер и лиценци кои се капитализирани врз основа на трошоците настанати при набавката и ставањето во употреба.

Набавната вредност се амортизира во текот на проценетиот корисен век на средството со годишна стапка на амортизација од 25%.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

3 ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективна вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин оттуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.8 Залихи

Залихите се искажуваат по пониската од набавната или нето реализациона вредност. Нето реализациона вредност е проценета продажна цена намалена за проценетите трошоци на довршување на производството и проценетите трошоци за продажба.

Трошоците за набавените стоки се евидентираат според методот на просечни цени.

3.9 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување. Приходите од камати се признаваат со примена на методот на ефективна каматна стапка, освен во случај на краткорочни побарувања, кај кои што признавањето на приходите е нематеријално.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството на Друштвото за наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како безвредното.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

3 ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.10 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.11 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

3.12 Обврски по кредити

Долгорочните обврски по кредити почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакција. Кредитите и позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и на распределување на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската обврска или, онаму каде што е применливо, пократок период.

3.13 Користи за вработените

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија. Во Друштвото не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатената нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи. Друштвото нема резервирано средства за отпремнини за технолошки вишок бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

3.14 Значајни настани и трансакции

Судски спор – пресуда за надомест на штета

Основниот Граѓански суд Скопје на ден 24.02.2023 донесе пресуда ТС бр.104/22 со која се усвојува тужбеното барање на тужителот Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија Скопје за надомест на штета во износ од 23.258 илјади денари. Против Пресудата на Основниот граѓански суд Скопје, тужениот, Друштвото Славеј АД, Скопје поднесе жалба до Апелациониот суд Скопје. На ден 13 декември 2024 година, Апелациониот суд Скопје одлучувајќи по жалбата донесе пресуда со која Тужбеното барање на тужителот Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија Скопје делумно се усвојува и се задолжува тужениот, друштвото Славеј АД, Скопје да му исплати на тужителот, износ од 7.786 илјади денари, плус судски трошоци од 550 илјади денари и законска казнена камата пресметана од 25.03.2024 година до денот на исплатата.

Пресудата беше физички добиена во Друштвото на 24 февруари 2025 година, на денот на одобрување на овие финансиски извештаи, а исплатата на надоместокот на штета кон Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија Скопје, заедно со надоместокот на трошоците на постапката, беше извршена на 4 март 2025 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ

Во примената на сметководствените политики на Друштвото, раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придружните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

4.1 Исправка на вредноста на побарувањата

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кои се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

4.2 Корисен век на средствата

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

4.3 Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти за кои нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврските за кои постојат котирани цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2024	2023
Приходи од продажба на готови производи и трговски стоки на домашен пазар	172.663	165.818
Приходи од продажба на странски пазар	274	-
Приходи од наемнини	432	432
	<u>173.369</u>	<u>166.250</u>

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2024	2023
Приходи од надомест на штета	14	-
Приходи од вредносно усогласување	72	76
Вишоци	12	8
Приходи од дополнително одобрени попусти	103	15
Приходи од финансиска поддршка	26	31
Капитализирано сопствено производство и услуги	6	-
Останати приходи	10	25
	<u>243</u>	<u>155</u>

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2024	2023
Потрошени материјали	38.362	34.273
Останати материјали	73	53
Електрична енергија	890	835
Топлинска енергија	1.193	1.341
Потрошено гориво за возила	405	418
Потрошени резервни делови	-	20
Потрошена амбалажа	565	319
Отпис на ситен инвентар	261	517
	<u>41.749</u>	<u>37.776</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2024	2023
Нето плата	27.290	25.376
Даноци и придонеси од плата	13.836	12.864
Регрес за годишен одмор	1.267	1.289
Дневници за службено патување, ноќевање и патни трошоци	840	776
Останати трошоци за вработените	2.085	2.005
	<u>45.318</u>	<u>42.310</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2024	2023
Транспортни услуги	292	206
Комуникациски услуги	836	795
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	1.685	2.298
Трошоци за одржување	4.250	3.977
Закупнини	3.290	3.238
Комунални трошоци	223	249
Вредносно усогласување на материјални средства-залихи	598	427
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите	-	-
Директен отпис на побарувања	3	1
Репрезентација	406	488
Спонзорства и донации	1.286	812
Реклама	828	576
Премии за осигурување	468	457
Банкарски провизии	728	616
Интелектуални услуги	5.207	4.756
Останати трошоци	1.704	1.121
	<u>21.804</u>	<u>20.017</u>

10. РАСХОДИ ЗА КАМАТИ, НЕТО

	Во илјади денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2024	2023
Расходи за камати	(60)	(65)
Негативни курсни разлики	(15)	(9)
Останати финансиски расходи	-	-
Приходи од камати	2	1
Позитивни курсни разлики	2	-
	<u>(71)</u>	<u>(73)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
(Загуба) / Добивка пред оданочување	1.552	(1.541)
Усогласување на расходи и приходи кои се неодбитни во определување на оданочивата добивка	3.124	2.135
Даночна основа по усогласување	4.676	594
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	4.676	594
Данок на добивка по стапка од 10%	468	59

Согласно измените на данокот на добивка кои се применуваат за фискалната 2009 година, остварената добивка, по оданочувањето на извесни трошоци кои не се даночно признати, не се оданочуваше во целост доколку истата не е наменета за исплата на дивиденди и други распределби од добивката, без оглед на тоа дали се во паричен или непаричен облик, кои се оданочуваат во моментот на нивната исплата.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2024 година и 2023 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка, како и намалување на даночната основица за дивиденди оданочени кај исплатувачот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

(во илјади денари)

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Вложувања во туѓи	Вкупно	Нематеријални средства
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари 2023	6.397	70.715	37.075	2.160	116.347	1.618
Набавки	-	479	753	-	1.232	184
Продажби	-	-	(592)	-	(592)	-
Пренос	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	<u>6.397</u>	<u>71.194</u>	<u>37.236</u>	<u>2.160</u>	<u>116.987</u>	<u>1.802</u>
Состојба на 1 јануари 2024	6.397	71.194	37.236	2.160	116.987	1.802
Набавки	-	647	458	-	1.105	188
Продажби	-	-	(129)	-	(129)	-
Пренос	-	-	(188)	-	(188)	-
Состојба на 31 декември 2024	<u>6.397</u>	<u>71.841</u>	<u>37.377</u>	<u>2.160</u>	<u>117.775</u>	<u>1.990</u>
Исправка на вредноста						
Состојба на 1 јануари 2023	-	40.061	31.843	1.831	73.735	1.407
Амортизација за годината	-	2.060	1.430	56	3.546	172
Продажби	-	-	(592)	-	(592)	-
Состојба на 31 декември 2023	<u>-</u>	<u>42.121</u>	<u>32.681</u>	<u>1.887</u>	<u>76.689</u>	<u>1.579</u>
Состојба на 1 јануари 2024	-	42.121	32.681	1.887	76.689	1.579
Амортизација за годината	-	2.071	1.050	51	3.172	269
Продажби	-	-	(129)	-	(129)	-
Состојба на 31 декември 2024	<u>-</u>	<u>44.192</u>	<u>33.602</u>	<u>1.938</u>	<u>79.732</u>	<u>1.848</u>
Нето сметководствена вредност на:						
31 декември 2024	<u><u>6.397</u></u>	<u><u>27.649</u></u>	<u><u>3.775</u></u>	<u><u>222</u></u>	<u><u>38.043</u></u>	<u><u>142</u></u>
31 декември 2023	<u><u>6.397</u></u>	<u><u>29.073</u></u>	<u><u>4.555</u></u>	<u><u>273</u></u>	<u><u>40.298</u></u>	<u><u>223</u></u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

13. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Акции во Централна кооперативна банка АД, Скопје	29	29
Вкупно финансиски средства расположливи за продажба	29	29

14. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Сировини и материјали	26.146	25.198
Резервни делови и ситен инвентар	782	836
Недовршено производство	969	982
Готови производи	2.671	2.441
Трговски стоки	39.747	37.732
	70.315	67.189

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања од купувачи во земјата	49.596	44.532
Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи	(5.674)	(5.674)
	43.922	38.858

Следната табела го прикажува движењето на исправката на вредноста:

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
На 1 јануари	(5.674)	(5.674)
Вредносно усогласување на побарувањата за годината (Белешка 9)	-	-
Отпис на побарувања, за кои е извршена исправка	-	-
	(5.674)	(5.674)

16. ОСТАНАТИ ТЕККОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарување за дадени аванси	2.937	1.667
Побарувања за повеќе платен ДДВ	-	237
Побарувања за повеќе платен ДБ	411	878
Побарувања од вработени	15	30
АВР	314	371
	3.677	3.183

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Пари во банки во денари	13.930	16.377
Пари во благајна во денари	20	37
Пари во банки во девизи	-	-
	<u>13.950</u>	<u>16.414</u>

18. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

Акции по родови и сопственост

Акциите по родови и сопственост на 31.12.2024 и на 31.12.2023 година

Родови на акции		Состојба	
		31.12.2024	%
Обични акции	Физички лица	20.485	100%
	Правни лица	-	-
	Откупени сопствени акции	-	-
Вкупно		20.485	100%

Родови на акции		Состојба	
		31.12.2023	%
Обични акции	Физички лица	20.485	100%
	Правни лица	-	-
	Откупени сопствени акции	-	-
Вкупно		20.485	100%

Друштвото во Трговскиот регистар има запишано основна главнина во износ од 63.845.326 денари распределени во 20.485 обични акции. Обичните акции се со номинална вредност од 50 EUR, согласно Акционерската книга и Извештајот за имател со состојба на 31 декември 2024 од Централен Депозитар за Хартии од Вредност на Република Северна Македонија.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на акционери за еквивалент од 1 акција.

Законски резерви

Друштвото издвојува задолжителна општа резерва која се формира по пат на зафаќање од добивката. Оваа резерва се пресметува и издвојува како процент утврден со Законот за трговските друштва или Статутот на Друштвото кој не може да биде помал од 5 % од добивката, се додека резервите на Друштвото не достигнат износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. Додека не се постигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи само за надоместување на загубата.

Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, задолжителната општа резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на надлежниот орган на Друштвото, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговските друштва или Статутот на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

19. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Обврски за финансиски лизинг кон Евролиз Ауто ДООЕЛ, Скопје	500	799
Камата за финансиски лизинг	36	96
Тековен дел на обврски за финансиски лизинг	(358)	(358)
	<u>178</u>	<u>537</u>

20. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Обврски кон добавувачи од земјата	15.712	16.160
Обврски кон добавувачи од странство	6.535	6.506
	<u>22.247</u>	<u>22.666</u>

21. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Краткорочни обврски за финансиски лизинг	358	358
Примени аванси	3.079	-
Обврски за даноци	674	88
Обврски даноци и придонеси од плати	569	540
Обврски за плата	1.371	1.297
Други обврски	140	155
ПВР	551	549
	<u>6.742</u>	<u>2.987</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

22.1 Управување со ризикот на капиталот

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од акционерски капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Долгорочни и краткорочни кредити и финансиски лизинг	536	895
Пари и парични еквиваленти (Белешка 17)	(13.950)	(16.414)
Нето долг	-	-
Вкупна главнина	140.911	140.004
	0,00%	0,00%

22.2 Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи.

22.3 Категории на финансиски инструменти

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства		
Пари и парични еквиваленти	13.950	16.414
Побарувања од купувачи	43.922	38.858
Финансиски средства расположливи за продажба	29	29
	57.901	55.301
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	22.247	22.666
Долгорочни и краткорочни кредити и финансиски лизинг	536	895
	22.783	23.561

22.4 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

22.5 Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматните стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

22.6 Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи и обврските спрема добавувачите кои се деноминирани во странски валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2024	31 декември 2023	31 декември 2024	31 декември 2023
УСД и ЕУР	-	-	7.071	7.402
	-	-	7.071	7.402

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложена на УСД и ЕУР. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба со УСД и ЕУР. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Негативниот износ подолу означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на странските валути за 10%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 10%, ефектот врз добивката или останатиот капитал би бил еднаков, а износите прикажани подолу би биле позитивни.

	Во илјади денари 31 декември	
	2024	2023
Ефект на добивка и загуба за годината	(707)	(740)
	(707)	(740)

22.7 Управување со каматниот ризик

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува единствено на одобрените краткорочни кредити со променлива каматна стапка. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Друштвото нема некои практични средства за намалување на истиот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024
22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
22.7 Управување со каматниот ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Пари и парични еквиваленти	13.950	16.414
- Побарувања од купувачи	43.922	38.858
- Финансиски средства расположливи за продажба	29	29
	<u>57.901</u>	<u>55.301</u>
<i>Фиксна каматна:</i>		
- Краткорочни заеми	-	-
	<u>57.901</u>	<u>55.301</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски спрема добавувачи	<u>22.247</u>	<u>22.666</u>
	22.247	22.666
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
- Долгорочни и краткорочни кредити и финансиски лизинг	<u>536</u>	<u>895</u>
	<u>22.783</u>	<u>23.561</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 би била пониска за 11 илјади денари (2023: 18 илјада денари). Сензитивноста на Друштвото на ризикот од промена на каматните стапки е намалена во 2024 година поради намалувањето на кредитите со променлива каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024
22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)
22.8 Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало во финансиски загуби за Друштвото. Друштвото, главно соработува со успешни и кредитоспособни компании.

Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на Друштвото спрема одредени купувачи, како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.

Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на друштвото на кредитен ризик. Финансиските средства не се обезбедени со било каков колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2024 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	43.100	-	43.100
Доспеани, но неисправени побарувања	822	-	822
Доспеани и исправени побарувања	5.674	(5.674)	-
	<u>49.596</u>	<u>(5.674)</u>	<u>43.922</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2023 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	37.764	-	37.764
Доспеани, но неисправени побарувања	1.094	-	1.094
Доспеани и исправени побарувања	5.674	(5.674)	-
	<u>44.532</u>	<u>(5.674)</u>	<u>38.858</u>

Доспеани но неисправени побарувања

Старосната структура на доспеаните, но неисправените побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следува:

	Во илјади денари 31 декември 2024	31 декември 2023
До 30 дена	302	313
Од 31-90 дена	57	650
Од 91-180 дена	112	129
Од 180 - 365 дена	293	2
Над 365 дена	58	-
	<u>822</u>	<u>1.094</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

22.9 Управување со ликвидносниот ризик

Друштвото на дневна основа ја следи ликвидноста. Плановите за капитални инвестиции, дополнителните средства од сопствениците или од надворешни позајмувачи, се следат од страната на раководството на Друштвото. За сите потребни долгорочни и краткорочни извори на средства, се вршат соодветни анализи и планирања. Раководството верува дека ликвидноста на Друштвото, е солидна, односно не ги зголемува останатите ризици од работењето.

22.10 Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

а) Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 е како што следува:

	31 декември 2024		31 декември 2023	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
- Пари и парични еквиваленти	13.950	13.950	16.414	16.414
- Побарувања од купувачи	43.922	43.922	38.858	38.858
- Финансиски средства расположливи за продажба	29	29	29	29
	<u>57.901</u>	<u>57.901</u>	<u>55.301</u>	<u>55.301</u>
Финансиски обврски				
- Обврски спрема добавувачи	22.247	22.247	22.666	22.666
- Долгорочни и краткорочни кредити и финансиски лизинг	536	536	895	895
	<u>22.783</u>	<u>22.783</u>	<u>23.561</u>	<u>23.561</u>

б) Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024
23. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

На датумот на изготвување на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

25. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември 2024 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

26. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	Во денари	
	Година што завршува на	
	31 декември	
	2024	2023
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции (во денари)	1.083.992	(1.600.103)
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	20.485	20.485
	52,92	(78,11)

27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година се следните:

	Во денари	
	31 декември	31 декември
	2024	2023
УСД	58,8807	55,6516
ЕУР	61,4950	61,4950

ДОДАТОК 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024

ЕМБС: 04060326

Целосно име: Центар за ортотика и протетика СЛАВЕЈ АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	38.214.212,00			40.549.867,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	142.167,00			222.629,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	142.167,00			222.629,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	38.043.245,00			40.298.438,00
10	-- Недвижности (011+012)	34.044.858,00			35.469.304,00
11	-- Земјиште	6.397.248,00			6.397.248,00
12	-- Градежни објекти	27.647.610,00			29.072.056,00
13	-- Постројки и опрема	3.091.590,00			1.860.481,00
14	-- Транспортни средства	222.309,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	461.835,00			2.694.776,00
19	-- Останати материјални средства	222.653,00			273.877,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	28.800,00			28.800,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	28.800,00			28.800,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28.800,00			28.800,00

36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	131.549.915,00			125.272.875,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	70.315.218,00			67.189.471,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	26.146.339,00			25.198.032,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	782.249,00			836.476,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	968.349,00			981.779,00
41	-- Залихи на готови производи	2.671.343,00			2.440.823,00
42	-- Залихи на трговски стоки	39.746.938,00			37.732.361,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	47.284.380,00			41.669.292,00
47	-- Побарувања од купувачи	43.921.975,00			38.858.271,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.936.852,00			1.666.382,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	410.530,00			1.114.819,00
50	-- Побарувања од вработените	15.023,00			29.820,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	13.950.317,00			16.414.112,00
60	-- Парични средства	13.950.317,00			16.414.112,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	314.297,00			371.457,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	170.078.424,00			166.194.199,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	140.911.058,00			140.004.855,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	63.845.326,00			63.845.326,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	39.012.358,00			39.012.358,00
72	-- Законски резерви	23.560.084,00			23.560.084,00
74	-- Останати резерви	15.452.274,00			15.452.274,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	36.969.382,00			38.747.274,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.083.992,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				1.600.103,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	28.616.457,00			25.640.946,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	535.604,00			895.412,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	535.604,00			895.412,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	28.080.853,00			24.745.534,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	22.247.619,00			22.666.124,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	3.078.917,00			

99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	568.850,00			540.070,00
100	-- Обврски кон вработените	1.385.870,00			1.326.686,00
101	-- Тековни даночни обврски	674.541,00			87.598,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	125.056,00			125.056,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	550.909,00			548.398,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	170.078.424,00			166.194.199,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	173.612.463,00			166.404.911,00
202	-- Приходи од продажба	173.368.990,00			166.249.844,00
203	-- Останати приходи	237.790,00			155.067,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	3.422.602,00			3.638.803,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	3.637.475,00			3.421.650,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	5.683,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	172.204.032,00			167.655.567,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	41.749.441,00			37.775.774,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	59.892.669,00			63.834.670,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	12.053.588,00			11.929.192,00
212	-- Останати трошоци од работењето	9.089.152,00			7.634.070,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	45.318.303,00			42.310.350,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	27.289.540,00			25.376.267,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.311.638,00			2.128.303,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	11.524.205,00			10.735.834,00
217	-- Останати трошоци за вработените	4.192.920,00			4.069.946,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	3.440.524,00			3.718.289,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	578.784,00			421.712,00

222	- - Останати расходи од работењето	81.571,00			31.510,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	3.516,00			1.486,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.934,00			1.486,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.582,00			
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	75.276,00			74.419,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	60.235,00			64.604,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	15.041,00			9.815,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	1.551.544,00			
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)- (201+223+244)				1.540.742,00
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.551.544,00			
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)				1.540.742,00
252	- - Данок на добивка	467.552,00			59.361,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	1.083.992,00			
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				1.600.103,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	57,00			58,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	- - Добивка за годината	1.083.992,00			
270	- - Загуба за годината				1.600.103,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	1.083.992,00			
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)				1.600.103,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	142.167,00			222.629,00
609	- - Земјишта	6.397.248,00			6.397.248,00

612	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	27.647.610,00			29.072.056,00
615	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	216.890,00			68.143,00
628	- - Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	128.018,00			128.018,00
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	44.661.825,00			40.374.367,00
632	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	63.845.326,00			63.845.326,00
634	- - Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	535.604,00			895.412,00
637	- - Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				125.056,00
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	550.909,00			522.823,00
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	28.479.220,00			25.168.876,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	173.368.990,00			165.817.844,00
641	- - Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	173.368.990,00			165.817.844,00
647	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	432.000,00			432.000,00
654	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	11.575,00			7.885,00

657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	25.575,00			30.687,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	206.839,00			40.751,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	112.171.766,00			104.112.469,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	37.866.851,00			33.633.192,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	406.344,00			421.836,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	293.381,00			301.861,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	564.667,00			516.401,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	213.194,00			186.370,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	60.928,00			74.598,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	890.524,00			835.007,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.192.605,00			1.340.797,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)				19.557,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	260.947,00			318.968,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	291.710,00			173.536,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	99.297,00			32.920,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	835.815,00			795.244,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	1.684.638,00			2.297.661,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.290.305,00			2.955.268,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	205.884,00			149.812,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)				65.016,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	114.806,00			50.556,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.266.654,00			1.288.876,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	919.963,00			875.235,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	729.581,00			627.050,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	1.302.057,00			

708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	1.285.947,00			811.800,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	405.798,00			487.805,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	467.731,00			457.493,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	728.222,00			616.031,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	166.830,00			
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)				299.454,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	4.066.727,00			
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				3.847.240,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	12.705,00			
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	57,00			
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	42,00			58,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	10,00			10,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4273	- 32.500 - Производство на медицински и стоматолошки инструменти и средства	173.615.979,00			

Потпишано од:

Mirjana Georgievska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАТОК 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024

Извештај за работењето на Славеј АД Скопје за 2024 год.

1. Општи податоци за друштвото

Центарот за ортотика и протетика Славеј АД Скопје е Акционерско друштво заведено во трговскиот регистар при Централниот регистар на р. Македонија со регистарска влошка бр. 4-02001186-000-01 при Основниот суд Скопје со ЕМБС 04060326.

Седиштето на друштвото е на улица Васил Ѓоргов бр.45 Скопје, Општина Центар.

Приоритетна шифра на дејноста е 32.50 - Производство на медицински и стоматолошки инструменти. Друштвото е регистрирано за вршење на дејности од внатрешниот промет.

Споредни дејности се:

- 46.46 Трговија на големо со фармацевтски производи
- 47.74 Трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници.

Славеј А.Д. Скопје е водечки капацитет во Македонија, во изработката и трговија со сите видови ортопедски помагала и опрема за инвалиди.

Изработката на производите се врши исклучиво во просториите на компанијата, додека земањето на мерките, пробите и прометот покрај во седиштето на компанијата во најголем дел се извршуваше во подружниците низ Македонија.

Во годината во која компанијата одбележува 75 години од основањето, може да констатираме дека угледот на истата кај клиентите се движи по нагорна линија, но во истовреме се соочува со бројни предизвици и проблеми предизвикани од состојбите на макроекономски план во Р. С. Македонија како и поради односот на институциите во РСМ кон дејноста со која друштвото се бави.

Во рамки на Славеј АД регистрирани се следните подружници :

1. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје – Капиштец
2. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Центар
3. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Тетово
4. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Гостивар
5. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Охрид
6. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Битола
7. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Прилеп
8. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Струмица
9. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Куманово
10. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Штип
11. Центар за ортотика и протетика Славеј ад Скопје - Подружница Кочани

Компанијата на 31.12.2024 г. Имаше 57 вработени.

Компанијата е комплетно осмислена и комплетирана за квалитетно извршување на дејноста со можност за зголемување на сегашниот обем на производство и продажба.

Компанијата е 100 % во сопственост на акционери воглавно потекнати од вработените во Славеј.

Управувањето е двостепено со избран Надзорен одбор (три членови) и тоа:

1. Кире Златев, моделар
2. Драган Велевски, ортопедски техничар
3. Светлана Вукашиновска, сметководител

Управниот одбор (пет членови) на компанијата го сочинуваат следните лица:

1. Горан Чалоски, машински инженер, Претседател на УО,
2. Борче Стојков, машински инженер, Член на УО вработен во компанијата,
3. Верче Додовска, дипломиран физиотерапевт, Член на УО вработен во компанијата,
4. Ѓорѓи Станишевски ЦПО, Член на УО вработен во компанијата и
5. Мирјана Георгиевска економски техничар, Член на УО вработен во компанијата

Членовите на УО и Надзорниот одбор со оглед на тоа што се вработени во Друштвото немаат примања по основ активности во УО или Надзорен одбор, освен редовните месечни примања по основ на плата.

Друштвото се нема стекнато со сопствени акции, а финансирањето на друштвото е комплетно од сопствени извори на средства.

2. Услови и фактори кои влијаат на работењето на Друштвото во 2024 год.

Најголемо влијание на работењето на Друштвото има неконтролираното зголемување на цените на репроматеријалите и енергенсите, а притоа сеуште непроменети цени на производите кои се на позитивна листа на ФЗО РСМ и кои се определени пред повеќе од 20 години од страна на ФЗОМ. За жал надлежните институции во државата немаат слух за дејноста и состојбата станува се полоша од месец во месец.

Во изминативе години, корисниците на помагала станаа свесни за софистицираните компоненти за протези кои ФЗО РСМ ги стави на листата на помагала на товар на ФЗО РСМ, но со почетокот на растот на цените и зголемувањето на трошоците на ФЗО РСМ комисиите за одобрување и заверка на помагала често пати тенденциозно или не, го редуцираат бројот на одобрени помагала од повисока класа, најчесто спротивно на Правилникот и оваа тенденција трае веќе подолго време

Исто така, се поголемата конкуренција во браншата која често пати е нелојална, има влијание на потешкотиите со кои друштвото се соочува во секојдневното работење. Карактеристика на конкурентните компании кои имаат производство е дека тоа се компании кои се мали по капацитетите за производство, ја произведуваат цела лепеза на индивидуални помагала, но затоа таргетираат само профитабилни производи.

Состојбата на домашниот пазар е исто така усложнета со одлуката на ФЗО РСМ да се склучуваат договори со аптеки како добавувачи на помагала за осигурениците, но и неограниченото потпишување на договори помеѓу ФЗО РСМ и секоја компанија која ќе аплицира за договор за испорачување на ортопедски помагала. Во услови на ограничен пазар со популација која по број е се помала, зголемување на број на добавувачи на помагала без да се има критериуми и во услови на смрзнати цени, многу е логично дека ќе се развива конкуренција која ќе биде нелојална.

Се разбира дека конкуренција е добра и потребна но само ако е лојална. Конкуренцијата треба да поттикне и наш понатамошен развој и претставува предизвик да ги подобриме нашиот производ и нашата услуга од сите аспекти, во смисла на квалитет, брзина на испорака, цена и коректен однос кон клиентите.

3.Физички обем на производство

Во табела 3.1 прикажан е бројот на продадени помагала по групи споредбено за 2023 и 2024 година.

Таб. 3.1

ГРУПА НА ПРОИЗВОД	2023год.	2024год.
Надколена и подколена протеза	211	240
Протеза за рака	13	16
Надколена ортоза	145	149
Коленски ортози	1.503	1.695
Подколени ортози	968	1.005
Ортози за горни екстремитети	3.604	3.713
Ортози за рбетен столб-шансови	1.814	1.909
Корсети	6.658	6.452
Корективни ортози	1.731	1.654
Инвалидски колички	881	936
Антидекубитален душек и перниче	845	1.011
Ортопедски чевли	4.564	4.342
Ортопедски влошки	4.789	5.138
Чорапи медицински	841	984
Бастуми	738	874
Штаки	1.278	2.094
Одалки	467	777
Тоалетно столче и надградба	231	287
Појаси медицински	2.181	2.275
Дојка вештачка	485	564

4.Финансиски резултати на компанијата

Анализирајќи ги финансиските резултати од работењето на друштвото во 2024год. може да констатираме дека поминавме уште една тешка година за стопанисување, со многу проблеми и специфични услови за работење. Финансиските резултати се прикажани во табелите 4.1 , 4.2 , и 4.3 дадени подолу.

Таб.4.1	Приходи од промет и услуги	2023год.	2024год.
1	Приходи од продажба на производи	165.817.844	172.936.990
2	Приходи од закупнина	432.000	432.000
3	Вкупно (1+2)	166.249.844	173.368.990
	Вонредни приходи		
4	Приходи од камати	1.486	1.934
5	Приходи од вредн.усогласување	75.744	72.213
6	Вонредни прих.од рабат,надом.штета,напл.отп.побарувања	40.751	135.692
7	Приходи од вишоци	7.885	11575
8	Приходи од фин.поддршка	30.687	25.575
	Остварен вкупен приход (3+4+5+6+7+8)	166.406.397	173.615.979

Таб.4.2	Материјални и нематеријални трошоци	2023год.	2024год.
1	Трошоци за сировини и други материјали	37.775.774	41.749.441
2	Услуги со карактер на материјални трошоци	11.929.192	12.053.588
3	Останати трошоци од работењето	7.634.070	9.089.152
4	Бруто плати	38.240.404	41.125.383
5	Останати трошоци за вработените	4.069.946	4.192.920
6	Амортизација	3.718.289	3.440.524
7	Обезвреднување на тековни средства	421.712	578.784
8	Останати расходи од работењето	31.510	81.571
9	Расходи по основ на камати	64.604	60.235
10	Расходи по основ на курсни разлики	9.815	15.041
11	Трошоци на работењето (1-10)	103.895.316	112.386.639
12	Набавна вредност на трговска стока	63.834.670	59.892.669
13	Вкупно материјални трошоци (11+12)	167.729.986	172.279.308
14	Зголемув.на расх. за нед. п-во/намалување	217.153	-214.873
15	Вкупни трошоци (13+14)	167.947.139	172.064.435

Таб.4.3	Распоред на остварениот приход	2023год.	2024год.
1	Остварен вкупен приход	166.406.397	173.615.979
2	Остварен вкупен расход	167.947.139	172.064.435
	Загуба/добивка пред одданочување	-1.540.742	1.551.544
3	Данок од загуба,добивка	59.361	467.552
	Загуба,добивка по одданочување	-1.600.103	1.083.992

Претседател на УО

Горан Чалоски

